

СТАРА ПОНУДА ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

1.	A1 TV, A1 TV Lite, A1 Net Neo, A1 Net Neo Optic и A1 Net Lite Neo - Тарифни модели за поединечни услуги на фиксна локација.....	3
2.	A1 Combo Neo 3 - Комбинирани пакети од 3 фиксни услуги	5
3.	A1 Combo Neo 4 - Комбинирани пакети на фиксни и мобилни услуги	7
4.	A1 Combo Neo Pro, A1 Combo Optic Neo Pro, A1 Combo Lite Neo Pro и A1 Office Box Pro/4 - Комбинирани пакети (фиксни и мобилни услуги) достапни само за правни лица ...	13
5.	Vip Combo Start	17
6.	Vip Net Lite тарифни модели достапни за услуга интернет преку други технологии .	18
7.	Vip Fix/Net Lite тарифен пакет за услуга интернет и фиксна телефонија преку други технологии	18
8.	Vip Combo Lite 3 тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија преку други технологии.....	18
9.	Vip Combo Lite 4 тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и телевизија преку други технологии како и мобилна телефонија ..	19
10.	Vip Net тарифни модели достапни за услуга кабелски интернет.....	20
11.	Vip Fix/Tv тарифни пакети за кабелска телевизија и фиксна телефонија	20
12.	Vip Fix/Net тарифни пакети достапни за услуга кабелски интернет и фиксна телефонија	21
13.	Vip Combo 3 тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија преку кабелска мрежа.....	21
14.	Vip Combo 4 тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на кабелска фиксна телефонија, интернет и телевизија и мобилна телефонија	22
15.	Попуст на месечна претплата при користење комбинирани тарифни пакети Vip Combo 4 и Vip Combo Lite 4.....	23
16.	Vip Combo Box 2	27
17.	Vip Combo - Постојни тарифни пакети за комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и услуги на фиксна локација.....	28
18.	Vip Connect Duo TV.....	30
19.	Vip Connect Duo Net	30
20.	Vip Connect Trio	31



21.	SMART портфолио – фиксна, интернет и телевизија за бизнис корисници.....	33
22.	SMART портфолио – фиксна, интернет и телевизија за резидентни корисници	38
23.	Fix Business	42
24.	Fix Postpaid S и Fix TOTAL	43
25.	Постпејд Бизнис пакети со услуги.....	45
26.	Промотивни Постпејд Резидентни пакети со услуги	46
27.	Blizoo тарифни модели.....	50

1. A1 TV, A1 TV Lite, A1 Net Neo, A1 Net Neo Optic и A1 Net Lite Neo - Тарифни модели за поединечни услуги на фиксна локација

Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020

Поединечна услуга кабелска телевизија

Тарифни модели	A1 TV S	A1 TV M
Месечна претплата (ден.)	349	699
Број на ТВ-каналы	до 60	до 120
Интерактивна ТВ	Не	Не

Сите корисници кои за првпат ќе склучет договор на тарифните модели A1 TV S и A1 TV M, добиваат 100% попуст на првата месечна претплата.

Поединечна услуга телевизија преку DVB-T технологија

Тарифни модели	A1 TV Lite S	A1 TV Lite M
Месечна претплата (ден.)	199	299
Број на ТВ-каналы	до 20	до 45
Интерактивна ТВ	Не	Не

Овие тарифни модели се достапни само за договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Бројот на каналы што може да се гледаат во пакетот зависи од регионот каде што се користи услугата телевизија преку DVB-T поради различниот број на македонски регионални дигитални телевизионски канали во различни региони.

Поединечна услуга интернет преку кабелска технологија

Тарифни модели	A1 Net XS	A1 Net Neo S	A1 Net Neo M
Месечна претплата (ден.)	598	699	899
Вклучен интернет сообраќај	Неограничен	Неограничен	Неограничен
Интернет-брзина (download/upload)	15/1 Mbps	50/3 Mbps	100/5 Mbps
Фиксна телефонија	бесплатно	бесплатно	бесплатно
Вклучени бесплатни минути	Не	Не	Не

Цените на услугите на фиксна телефонија овозможени во рамките на овие тарифни модели се наведени во во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети. Сите корисници кои за првпат ќе склучат договор на тарифните модели A1 Net XS, A1 Net Neo S и A1 Net Neo M, добиваат 100% попуст на првата месечна претплата.

Поединечна услуга интернет обезбедена преку други технологии

Тарифни модели	A1 Net Neo Lite S	A1 Net Neo Lite M	A1 Net Neo Lite L
Месечна претплата (ден.)	699	899	1.299
Вклучен интернет-сообраќај	Неограничен	Неограничен	Неограничен
Интернет-брзина (download/upload)	до 10/1 Mbps, Жичан ADSL	до 16/1 Mbps, Жичан ADSL	до 40/40 Mbps, Оптика
Фиксна линија	бесплатно	бесплатно	бесплатно
Вклучени бесплатни минути	Не	Не	Не

Услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како големопродажни услуги од друг оператор.

За Услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање A1 Македонија може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие тарифни модели.

Овие тарифни модели се достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Цените на услугите на фиксна телефонија овозможени во рамките на овие тарифни модели се наведени во во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

Пакети од 2 услуги (фиксна телефонија и интернет на фиксна локација) обезбедени преку оптички кабел

Тарифни модели		A1 Net Optic Neo S	A1 Net Optic Neo M
Месечна претплата (ден.)		999	1.199
Интернет	Вклучен сообраќај	1 TB (терабајт)	1 TB (терабајт)
	Интернет-брзина (download/upload)	50/50 Mbps	100/100 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено

Овие тарифни модели се достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Овие тарифни модели се достапни само во регионите каде има техничка можност за обезбедување на услугата за овие тарифни модели, односно каде што Операторот има своја оптичка мрежа.

По надминување на вклучениот интернет сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет услугата се намалува на 2/2 Mbps но искористениот сообраќај не се наплатува.

Цените на услугите на фиксна телефонија овозможени во рамките на овие тарифни модели се наведени во во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

2. A1 Combo Neo 3 - Комбинирани пакети од 3 фиксни услуги

Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020

Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ) обезбедени преку кабелска технологија

Тарифни модели		A1 Combo 3 XS	A1 Combo Neo 3S	A1 Combo Neo 3M	A1 Combo Neo 3L
Месечна претплата (ден.)		799	899	1.199	1.699
ТВ	Број на ТВ- канали	до 80	до 90	до 130	до 150
	Интерактивна ТВ	Не	Вклучена	Вклучена	Вклучена
	A1 Видеотека	Не	3 мес.бесплатно	3 мес.бесплатно	Вклучена
	Број на ТВ-приклучоци	1	1	2	2
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	15/1 Mbps	30/1 Mbps	50/3 Mbps	100/5 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено	Неограничено

Сите корисници кои за првпат ќе склучат договор на тарифните модели A1 Combo 3 XS, A1 Combo Neo 3S, A1 Combo Neo 3M и A1 Combo Neo 3L, добиваат 100% попуст на првата месечна претплата.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети. По истек на бесплатниот период услугата A1 Видеотека може да се користи со месечен надомест од 249 денари.

Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ) обезбедени преку оптички кабел

Тарифни модели		A1 Combo Optic Neo 3S	A1 Combo Optic Neo 3M	A1 Combo Optic Neo 3L
Месечна претплата (ден.)		1.199	1.499	1.999
ТВ	Број на ТВ- канали	до 90	до 130	до 150
	Интерактивна ТВ	Вклучено во претплата	Вклучено во претплата	Вклучено во претплата
	A1 Видеотека	3 месеци бесплатно користење	3 месеци бесплатно користење	Бесплатно користење
	Број на ТВ-приклучоци	1	До 2	До 2

Интернет	Вклучен сообраќај	1 ТВ (терабајт)	1 ТВ (терабајт)	1 ТВ (терабајт)
	Интернет-брзина) (download/upload)	30/30 Mbps	50/50 Mbps	100/100 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено

Овие тарифни модели се достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Овие тарифни модели се достапни само во регионите каде има техничка можност за обезбедување на услугата за овие тарифни модели, односно каде што Операторот има своја оптичка мрежа.

По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет услугата се намалува на 2/2 Mbps но искористениот сообраќај не се наплатува.

По истек на бесплатниот период услугата A1 Видеотека може да се користи со месечен надомест од 249 денари.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ) обезбедени преку други технологии

Тарифни модели		A1 Combo Lite Neo 3 S	A1 Combo Lite Neo 3 M	A1 Combo Lite Neo 3 L
Месечна претплата (ден.)		899	1.199	1.699
ТВ	Број на ТВ-каналы	до 50	до 60	до 60
	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
	Интерактивна ТВ	Не	Не	Не
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	до 10/1 Mbps, Жичан ADSL	до 16/1 Mbps, Жичан ADSL	до 40/40 Mbps, Оптика
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено

Услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како големопродажна услуга од друг Оператор преку оптички кабел или жичан ADSL.

Овие тарифни модели се достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

За Услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за

големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање, A1 Македонија може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие тарифни модели.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ) обезбедени преку GSM технологија

Тарифен модел		A1 Combo Box 3
Месечна претплата (ден.)		799
ТВ	Број на ТВ-каналы	до 50
	Број на ТВ-приклучоци	1
	Интерактивна ТВ	Не
Интернет	Вклучен сообраќај	100 GB
	Интернет-брзина (download/upload)	до 20/1 Mbps
	По искористување на вклучениот сообраќај	Бесплатно со брзина 2/1 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено

За користење на овој тарифен модел важат правилата наведени во точка 1.7 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

3. A1 Combo Neo 4 - Комбинирани пакети на фиксни и мобилни услуги

Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020.

Тарифни пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и кабелска телевизија и мобилна телефонија

Тарифни модели		A1 Combo 4 XS	A1 Combo Neo 4S	A1 Combo Neo 4M	A1 Combo Neo 4L
Месечна претплата (ден.)		1.199	1.299	2.497	3.699
ТВ	Број на ТВ канали	до 80	до 90	до 130	до 150
	Интерактивна ТВ	Не	Вклучена	Вклучена	Вклучена
	A1 Видеотека	Не	3 мес.бесплатно	3 мес.бесплатно	Вклучена
	Број на ТВ приклучоци вклучени во претплатата	1	1	2	2
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен	Неограничен	Неограничен

	Интернет-брзина ⁴⁾ (download/upload)	15/1 Mbps	30/1 Mbps	50/3 Mbps	100/5 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите фиксни национални мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено	Неограничено
Мобилни линии	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	1	2	2
	Макс. број на мобилни линии кои може да се вклучат во пакет	1	2	4	6
	Тарифни модели	A1 Neo S	A1 Neo S	A1 Neo M	A1 Neo L

Можноста за користење комбинирани пакет услуги на фиксна локација во комбинација со услуги на мобилна телефонија од A1 Combo 4 портфолио ќе биде достапна за сите нови и постојни корисници, правни и физички лица што ќе склучат претплатнички договор за комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и пакет услуги на фиксна локација со минимално задолжително времетраење од 24 месеци на секоја од услугите вклучени во пакетот.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

Овие тарифни пакети се достапни само во градовите и реоните каде што Операторот има своја кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со LAN мрежа, брзината на интернет достигнува до 60Mbps.

Пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги за фиксна телефонија, интернет и телевизија преку оптичка мрежа и мобилна телефонија

Тарифни модели		A1 Combo Optic Neo 4S	A1 Combo Optic Neo 4M	A1 Combo Optic Neo 4L
Месечна претплата (ден.)		1.599	2.797	3.197
ТВ	Број на ТВ канали	до 90	до 130	до 150
	Интерактивна ТВ	Вклучена	Вклучена	Вклучена
	A1 Видеотека	3 мес.бесплатно	3 мес.бесплатно	бесплатно
	Број на ТВприклучоци вклучени во претплатата	1	2	2
Интернет	Вклучен сообраќај	1 TB (терабајт)	1 TB (терабајт)	1 TB (терабајт)
	Интернет-брзина (download/upload)	30/30 Mbps	50/50 Mbps	100/100 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите фиксни национални мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено

Мобилни линии	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	2	2
	Макс. број на мобилни линии кои може да се вклучат во пакет	2	4	6
	Тарифни модели	A1 Neo S	A1 Neo M	A1 Neo M

Овие тарифни модели се достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Овие тарифни модели се достапни само во регионите каде има техничка можност за обезбедување на услугата за овие тарифни модели, односно каде што Операторот има своја оптичка мрежа.

По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет услугата се намалува на 2/2 Mbps но остварениот сообраќај не се наплатува.

Пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и телевизија преку други технологии како и мобилна телефонија

Тарифни модели		A1 Combo Lite Neo 4S	A1 Combo Lite Neo 4M	A1 Combo Lite Neo 4L
Месечна претплата (ден.)		1.299	2.497	3.699
ТВ	Број на ТВ-каналы ¹⁾	до 50	до 60	до 60
	Број на ТВ-приклучоци вклучени во претплатата	1	2	2
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен ²⁾	Неограничен ²⁾	Неограничен ²⁾
	Интернет-брзина (download/upload)	до 10/1 Mbps, Жичан ADSL	до 16/1 Mbps, Жичан ADSL	до 40/40 Mbps, Оптика
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите фиксни национални мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено
Мобилни линии	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	2	2
	Макс. број на мобилни линии кои може да се вклучат во пакет	2	4	6
	Тарифни модели	A1 Neo S	A1 Neo M	A1 Neo L

Услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени од друг оператор како големопродажни услуги преку оптика или жичан ADSL.

Овие тарифни модели се достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

За Услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање, A1 Македонија може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие тарифни модели.

Пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и телевизија преку GSM технологија (мобилна мрежа) како и мобилна телефонија

Тарифен модел		A1Combo Vox 4
Месечна претплата (ден.)		1.199
ТВ	Број на ТВ-каналы	до 50
	Број на ТВ-приклучоци	1
Интернет	Вклучен сообраќај	100 GB
	Интернет-брзина (download/upload)	до 20/1 Mbps
	По искористување на вклучениот сообраќај	Бесплатно со брзина 2/1 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено
Мобилни линии	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1
	Максимален број на мобилни линии кои можат да се вклучат во пакетот	2
	Тарифен модел	A1 Neo S

За користење на овој тарифен модел важат правилата наведени во точка 1.7 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

Начин на комбинирање на тарифни пакети со 4 услуги

Пакетите A1 Combo Neo 4/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4 претставуваат пакет услуги, комбинација на A1 Combo Neo 3/ A1 Combo Optic Neo 3 / A1 Combo Lite Neo 3 пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) со кој било мобилен постпејд тарифен модел.

Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за A1 Combo Neo 4/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4 пакет услуги, добива соодветно попуст на претплатата за пакетот A1 Combo Neo 3/ A1 Combo Optic Neo 3/ A1 Combo Lite Neo 3 и на претплатата за избраниот тарифен модел за мобилни услуги. Кредитот/попустот за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги е во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот A1 Combo Neo 4/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4.

Нема ограничување во комбинациите што може да ги прави корисникот, односно корисникот може да вклучи која било тарифа за мобилна постпејд претплата во кој било од пакетите Combo Neo 4 S, M или L или пакетите A1 Combo Lite Neo 4 S, M или L, како и Combo Optic Neo 4 S, M или L или A1Combo Vox 4.

Попуст на пакети од 3 фиксни услуги комбинирани во Combo 4 пакет

Тарифни пакети	A1 Combo 3 XS / A1 Combo Box 3	A1 Combo Neo 3S/ A1 Combo Lite Neo 3S	A1Combo Neo 3M/ A1 Combo Lite Neo 3M/ A1 Combo Optic Neo 3S	A1 Combo Neo 3L / A1 Combo Lite Neo 3L	A1 Combo Optic Neo 3M	A1 Combo Optic Neo 3L
Месечна претплата (ден.)	799	899	1.199	1.699	1.499	1.999
Попуст на месечната претплата (ден.)	-50	-50	-100	-200	-100	-200
Месечна претплата со попуст (ден.)	749	849	1.099	1.499	1.399	1.799

Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Neo

Тарифен модел	A1 Neo S	A1 Neo M / A1 Neon	A1 Neo L
Месечна претплата (ден.)	499	799	1.399
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo Neo 4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4/ A1 Combo Box 4 (ден.)	-49	-100	-299
Месечна претплата со попуст (ден.)	450	699	1.100

Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Neo SIM

Тарифни модели	A1 Neo S SIM	A1 Neo M SIM/ A1 Neon SIM	A1 Neo L SIM
Месечна претплата (ден.)	449	649	999
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo Neo 4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4/ A1 Combo Box 4 (ден.)	-49	-100	-299
Месечна претплата со попуст (ден.)	400	549	700

Попуст за мобилни услуги во тарифен модел A1 МуKi

Тарифен модел	A1 MyKi
Месечна претплата (ден.)	399
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo Neo 4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4/ A1 Combo Box 4 (ден.)	-100
Месечна претплата со попуст (ден.)	299

Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од други тарифни портфолија

Доколку месечната претплата на тарифниот модел е помеѓу:	Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo Neo 4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4/ A1 Combo Box 4
100 – 399 ден.	-30 ден.
400 – 599 ден.	-50 ден.
600 – 999 ден.	-75 ден.
1000 – 1499 ден.	-125 ден.
> 1500 ден.	-175 ден.

Дополнителни правила при користење на попусти за комбинирање на услуги во A1 Combo 4 пакет

Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата“ и таа линија сака да ја вклучи во пакетот A1 Combo 4, корисникот ќе ја изгуби таа промоција и ќе го добие само кредитот што следува за мобилна линија во A1 Combo 4.

Корисници на постарите тарифни модели со месечна претплата до 100 ден., како и на тарифните модели: Select без обврски, Select пакет со телефон 1, Select пакет со телефон 100, Mobile GO S, Mobile GO M, Business E45, Business E45 Plus, Business Exclusive 3 Plus, Business Exclusive 4 Plus, Business Premium 5, Business Premium 8, Business Premium 12, Business Premium 13, Business 0 Plus, Business Partner Plus, Business Zero нема да добијат кредит за мобилна линија во Combo 4.

Попуст на месечна претплата за постојни мобилни тарифи и новите A1 Neo тарифи во пакетот A1 Combo 4 важи за резиденцијални и бизнис корисници.

Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата доколку таа линија ја вклучат во A1 Combo 4, ќе го задржат овој попуст и ќе го добијат редовниот кредит за мобилна линија во A1 Combo 4, а доколку има друг попуст, истиот нема да биде апликативен.

Минимален број на вклучени линии во секој од пакетите A1 Combo 4 од кој било тарифен модел е една мобилна линија.

Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во пакетот A1 Combo 4, корисникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со активирање на пакетот A1 Combo 4. За услугите што претплатникот ќе продолжи да ги

користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен модел без попуст, согласно со официјалниот Ценовник на Операторот објавен на интернет-страницата www.A1.mk.

Промена на тарифен модел

Корисниците на фиксни тарифни модели со една или две услуги можат во секое време без дополнителен надоместок да направат обнова на договор на нови 24 месеци со миграција кон тарифен модел со три услуги.

Промена на тарифен модел од стар тарифен модел кон тарифен модел од A1 Combo Neo тарифното портфолио не е дозволена без потпишување на нов договор.

Промена на тарифен модел во рамки на A1 Combo Neo тарифното портфолио со ист број, технологија и вид на услуги е дозволена без потпишување на нов договор само доколку корисникот оди кон тарифен модел со повисока претплата. .

Промена на тарифен модел во рамки на A1 Combo Neo тарифното портфолио со ист број и вид на услуги, но различна технологија е дозволена само доколку корисникот прави промена на адреса и доколку на новата адреса нема можност за истата технологија. Корисниците кои ги исполнуваат условите за обнова на претплатничкиот договор, односно се наоѓаат во период од 3 и помалку месеци пред истек на договорната обврска, можат да направат промена кон тарифен модел од A1 Combo Neo тарифното портфолио со ист број и вид на услуги, со потпишување на договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци. Промена кон тарифен модел во рамки на A1 Combo Neo портфолио кон тарифен модел со помал број на услуги е дозволена во било кое време под следните услови:

- Со потпишување на нов договор на 24 месеци, и
- Со плаќање на еднократен надоместок од 3999 денари по услуга, доколку на корисникот сеуште не му е истечена договорната обврска.

Доколку корисникот направи промена на тарифен модел или обнови договор, ќе му се деактивираат сите претходно доделени попусти/бенефиции и промоции кои корисникот ги користел до моментот на промената.

Деактивација

При раскинување договор за пакет со три услуги кој е врзан во A1 Combo 4 со мобилни услуги, се губи попустот на месечната претплата и за мобилната услуга.

При раскинување договор, корисникот треба да ја врати дадената опрема за користење на услугите на фиксна локација, во спротивно ќе бидат наплатени надоместоци за невратена/оштетена опрема согласно со ценовникот и претплатничкиот договор.

4. A1 Combo Neo Pro, A1 Combo Optic Neo Pro, A1 Combo Lite Neo Pro и A1 Office Vox Pro/4 - Комбинирани пакети (фиксни и мобилни услуги) достапни само за правни лица

Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020.

Во прикажаната месечната претплата е вкalkулиран попуст од 10% на месечната претплата на мобилната линија кој следува за бизнис корисници.

Цените на повик во рамки на фиксната телефонија се опишани во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

Овие тарифи се достапни само за правни лица со склучување на договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Комбинирани услуги на кабелска фиксна телефонија, интернет и мобилна телефонија за правни лица

Тарифни модели		A1 Combo Neo Pro S	A1 Combo Neo Pro M
Месечна претплата (ден.)		1.049	1.369
Вклучен интернет-сообраќај		Неограничен	Неограничен
Интернет-брзина (download/upload)		50/3 Mbps	100/5 Mbps
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија		Не	Не
Мобилни линии	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	1
	Макс. број на мобилни линии кои може да се вклучат во пакет	2	4
	Тарифни модели	A1 Neo S	A1 Neo M

Комбинирани услуги на фиксна телефонија и интернет преку други технологии како и мобилна телефонија за правни лица

Тарифни модели		A1 Combo Lite Neo Pro S	A1 Combo Lite Neo Pro M	A1 Combo Lite Neo Pro L
Месечна претплата (ден.)		1.049	1.369	2.009
Вклучен интернет-сообраќај		Неограничен	Неограничен	Неограничен
Интернет-брзина (download/upload)		10/1 Mbps	16/1 Mbps	40/40 Mbps
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија		/	/	/
Мобилни линии со смарттелефон	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	1	1
	Макс. број на мобилни линии кои може да се вклучат во пакет	2	4	6
	Тарифни модели	A1 Neo S	A1 Neo M	A1 Neo L

Комбинирани услуги на фиксна телефонија и интернет преку оптичка технологија и мобилна телефонија за правни лица

A1 Combo Optic Neo Pro		A1 Combo Optic Neo Pro S	A1 Combo Optic Neo Pro M
Месечна претплата (ден.)		1.349	1.668
Вклучен интернет-сообраќај		1 TB	1 TB
Интернет-брзина (download/upload)		50/50 Mbps	100/100 Mbps
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија		/	/
Мобилни линии	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	1
	Макс. број на мобилни линии кои може да се вклучат во пакет	2	4
	Тарифни модели	A1 Neo S	A1 Neo M

По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет услугата се намалува на 2/2 Mbps но остварениот сообраќај не се наплатува.

Комбинирани услуги на фиксна телефонија и интернет преку 3G/4G технологија и мобилна телефонија за правни лица

A1 Office Box		A1 Office Box Pro	A1 Office Box 4 Pro
Месечна претплата (ден.)		1.249	1549
Вклучен интернет-сообраќај		300 GB	300 GB
Интернет-брзина (download/upload)		20/5 Mbps	20/5 Mbps
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија		Неограничени национални минути кон фиксни мрежи	Неограничени национални минути кон фиксни мрежи
Мобилни линии	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	1
	Макс. број на мобилни линии кои може да се вклучат во пакет	2	2
	Тарифни модели	A1 Neo S	A1 Neo S
ТВ	Број на ТВ-каналы	/	до 50
	Број на ТВ-приклучоци	/	1
	Интерактивна ТВ	/	Не

По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет услугата се намалува на 2/1 Mbps но остварениот сообраќај не се наплатува.

Начин на комбинирање на тарифни пакети со 3 услуги за правни лица

Пакетите A1 Combo Neo Pro/ A1 Combo Optic Neo Pro/A1 Combo Lite Neo Pro / Office Box Pro претставуваат пакет услуги, комбинација на A1 Net Neo/ A1 Net Optic Neo/ A1 Net Lite Neo /

A1 Office Box 2 пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет и фиксна телефонија) со кој било постпејд тарифен модел за мобилна услуга.

Пакетот A1 Office Box 4 претставува пакет услуги, комбинација на A1 Office Box 3 пакетот за фиксна услуга (фиксен интернет, фиксна телефонија и ТВ) со кој било постпејд тарифен модел за мобилна услуга.

Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за A1 Combo Neo Pro/ A1 Combo Optic Neo Pro/ A1 Combo Lite Neo Pro / A1 Office Box Pro / A1 Office Box 4 пакет услуги, добива соодветно попуст на претплатата за пакетот на фиксни услуги A1 Net Neo/ A1 Net Optic Neo/ A1 Net Lite Neo/ A1 Office Box 2/ A1 Office Box 3, како и на претплатата за избраниот тарифен модел за мобилни услуги соодветно правилата. Нема ограничување во комбинациите што може да ги прави корисникот, односно корисникот може да вклучи која било тарифа за мобилна постпејд претплата во кој било од пакетите. Притоа, корисникот мора да има минимум 1 (една) мобилна линија вклучено во пакетот.

Попуст на пакети од фиксни услуги комбинирани во Combo Pro пакет

Тарифни модели	A1 Net Neo S/ A1 Net Lite Neo S	A1 Office Box 2	A1 Net Neo M/ A1 Net Lite Neo M	A1 Net Lite Neo L	A1 Net Optic Neo S	A1 Office Box 3	A1 Net Optic Neo M
Месечна претплата (ден.)	699	899	899	1299	999	1199	1199
Попуст на месечна претплата при комбинирање во Combo Pro пакет (ден.)	-50	-50	-150	-250	-50	-50	-150
Месечна претплата со попуст (ден.)	649	749	749	1049	949	1149	1049

Попуст на мобилни тарифни модели комбинирани во Combo 3 Pro пакет

Бизнис корисниците – правни лица кои ќе ги комбинираат услугите во Combo 3 Pro пакет, за мобилните линии кои се дел од овој пакет ќе ги добијат дополнителните попусти на месечна претплата за мобилни тарифни модели наведени во точка 3 од овој Ценовник, соодветно на тарифниот модел кој се вклучува во Combo 3 Pro пакетот.

Дополнителни правила при користење на попусти за комбинирање на услуги во A1 Combo 4 пакет

Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата на мобилната линија, доколку таа линија ја вклучат во A1 Combo Neo Pro ќе го задржат овој попуст, а доколку има друг попуст, истиот нема да биде апликативен.

Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата“ и таа линија сака да ја вклучи во пакетот A1 Combo 4, истата ќе ја изгуби и ќе го добие само кредитот што следува за мобилна линија во A1 Combo 4.

Корисници на постарите тарифни модели со месечна претплата до 100 ден., како и на тарифните модели: Select без обврски, Select пакет со телефон 1, Select пакет со телефон

100, , Mobile GO S, Mobile GO M, Business E45, Business E45 Plus, Business Exclusive 3 Plus, Business Exclusive 4 Plus, Business Premium 5, Business Premium 8, Business Premium 12, Business Premium 13, Business 0 Plus, Business Partner Plus, Business Zero нема да добијат кредит што следува за мобилна линија во Combo 4.

Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во пакетот A1 Combo Neo Pro, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со активирање на пакетот A1 Combo Neo Pro, при што за услугите што претплатникот ќе продолжи да ги користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен модел без попуст согласно со официјалниот Ценовник објавен на интернет-страницата www.A1.mk.

Корисниците на фиксни тарифни модели со две услуги можат да направат спојување со мобилна линија и да добијат попуст на месечна претплата за A1 Combo Neo Pro/ A1 Combo Optic Neo Pro/ A1 Combo Lite Neo Pro/A1 Office Box 2 само со обнова на фиксниот тарифен модел со две услуги на нови 24 месеци под услов истиот да е достасан за обнова. На мобилните линии што се дел од некој од овие пакети нема да им се промени договорната обврска, односно нема да се обноват на нови 24 месеци.

Корисниците на фиксни тарифни модели со две услуги содржани во пакетот A1 Combo Neo Pro можат во секое време без дополнителен надоместок да направат обнова на договор на нови 24 месеци со миграција кон тарифен модел со три услуги и заедно со мобилните линии да направат спојување во A1 Combo Neo 4/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4/A1 Office Box 4.

5. Vip Combo Start

Тарифниот модел Vip Combo Start е достапен за активација заклучно до 30.08.2018 година.

Vip Combo Start		
Месечна претплата (ден.)		699
ТВ	Број на ТВ-каналы	до 35
	Број на ТВ-приклучоци	1
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен ¹⁾
	Интернет-брзина (download/upload) ²⁾	70/3 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено

1) За Услугата - интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, заради што истата се смета за Повластена Услуга за која важат Посебни услови за користење објавени на www.A1.mk

Согласно Посебните услови за користење, доколку во текот на еден месечен период претплатникот реализира вкупен интернет сообраќај повеќе од 500GB (вкупно download/upload т.е. вкупно преземен/предаден сообраќај), Операторот ќе ја намали брзината за пренос на податоци на download/upload до 5Mbps/1Mbps.

2) Овие тарифни пакети се достапни само во градовите и реоните каде што Операторот има своја кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со LAN мрежа, брзината на интернет достигнува до 60Mbps.

Целосната содржина на сите дополнителни ТВ-пакети достапни за кабелска телевизија кои може да се активираат е достапна на www.A1.mk.

Операторот го задржува правото за промена на ТВ каналите, вклучени во секој пакет.

6. Vip Net Lite тарифни модели достапни за услуга интернет преку други технологии

Тарифниот модел Vip Net Lite S е достапен за активација заклучно до 26.03.2018 година.

	Vip Net Lite S
Месечна претплата (ден.)	599
Вклучен интернет-сообраќај	Неограничен
Интернет-брзина (download/upload)	10/1 Mbps

Тарифниот модел Vip Net Lite S е достапен само со договорна обврска на 24 месеци.

7. Vip Fix/Net Lite тарифен пакет за услуга интернет и фиксна телефонија преку други технологии

Тарифниот модел Vip Fix/Net Lite S е достапен за активација заклучно до 26.03.2018 година.

	Vip Fix/Net Lite S
Месечна претплата (ден.)	698
Вклучен интернет-сообраќај	Неограничен ¹⁾
Интернет-брзина (download/upload)	10/1 Mbps
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија	/

Тарифниот модел Vip Fix/Net Lite S е достапен само со договорна обврска на 24 месеци. Услугите на фиксна телефонија се наплатуваат согласно со цените наведени на www.A1.mk

8. Vip Combo Lite 3 тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија преку други технологии

Тарифните модели Vip Combo Lite 3 S и M се достапни за активација заклучно до 26.03.2018 година.

Vip Combo Lite 3		Vip Combo Lite 3 S	Vip Combo Lite 3 M
Месечна претплата (ден.)		999	1.299
ТВ	Број на ТВ-каналы	до 45	до 55

	Број на ТВ-приклучоци	1	1
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	6/1 Mbps	10/1 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено

- 1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВ-каналите, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.
- 2) Овие тарифи се достапни само со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

9. Vip Combo Lite 4 тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и телевизија преку други технологии како и мобилна телефонија

Тарифните модели Vip Combo 4 Lite S и M се достапни за активација заклучно до 26.03.2018 година.

Vip Combo Lite 4		Vip Combo Lite 4 S	Vip Combo Lite 4 M
Месечна претплата (ден.)		1.299	1.999
ТВ	Број на ТВ-каналите ¹⁾	до 45	до 55
	Број на ТВ-приклучоци вклучени во претплатата	1	1
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен	Неограничен
	Интернет-брзина (download/upload)	6/1 Mbps	10/1 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите фиксни национални мрежи	Неограничено	Неограничено
Мобилни линии со смарт-телефон	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	2
	Тарифни модели	Vip Mobile S	Vip Mobile M

Овие тарифи се достапни само со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

- 1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВ-каналите, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

10. Vip Net тарифни модели достапни за услуга кабелски интернет

Тарифните модели Vip Net S и M се достапни за активација заклучно до 26.03.2018 година.

	Vip Net S	Vip Net M
Месечна претплата (ден.)	599	899
Вклучен интернет-сообраќај	Неограничен	Неограничен
Интернет-брзина (download/upload)	30/1 Mbps	100/3 Mbps

Оваа услуга е достапна само во градовите и реоните каде што Операторот има своја кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со LAN мрежа, брзината на интернет достигнува до 60Mbps.

За Услугата - пренос на податоци (интернет на фиксна локација) за која е предвидено неограничено бесплатно користење, заради заштита од злоупотреба на истата од страна на претплатникот, Операторот има пропшано Посебни услови за користење, објавени на интернет страницата www.A1.mk. Според истите, ќе се смета дека Претплатникот го злоупотребил користењето на повластената Услуга- пренос на податоци (интернет на фиксна локација), доколку во текот на еден месечен период тој го исполни условот и реализира вкупен интернет сообраќај повеќе од 500GB (вкупно download/upload т.е. вкупно преземен/предаден сообраќај). Во таков случај, Операторот ќе ја намали брзината за пренос на податоци на download/upload до 5Mbps/1Mbps.

11. Vip Fix/Tv тарифни пакети за кабелска телевизија и фиксна телефонија

Тарифните модели Vip Fix/Tv S и M се достапни за активација заклучно до 26.03.2018 година.

	Vip Fix/TV S	Vip Fix/TV M
Месечна претплата (ден.) ¹⁾	448	798
Број на ТВ-каналите	до 60	до 120
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија	/	/

- 1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВ-каналите, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена

доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

- 2) Листата на достапни ТВ-каналы во тарифните модели за кабелска телевизија можете да ја прочитате на www.A1.mk

12. Vip Fix/Net тарифни пакети достапни за услуга кабелски интернет и фиксна телефонија

Тарифните модели Vip Fix/Net S и M се достапни за активација заклучно до 26.03.2018 година.

	Vip Fix/Net S	Vip Fix/Net M
Месечна претплата (ден.)	698	998
Вклучен интернет-сообраќај	Неограничен	Неограничен
Интернет-брзина (download/upload)	30/1 Mbps	100/3 Mbps
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија	/	/

Услугите на фиксна телефонија се наплатуваат согласно со цените наведени на www.A1.mk

За Услугата - пренос на податоци (интернет на фиксна локација) за која е предвидено неограничено бесплатно користење, заради заштита од злоупотреба на истата од страна на претплатникот, Операторот има пропшано Посебни услови за користење, објавени на интернет страница www.A1.mk. Според истите, ќе се смета дека Претплатникот го злоупотребил користењето на повластената Услуга- пренос на податоци (интернет на фиксна локација), доколку во текот на еден месечен период тој го исполни условот и реализира вкупен интернет сообраќај повеќе од 500GB (вкупно download/upload т.е. вкупно преземен/предаден сообраќај). Во таков случај, Операторот ќе ја намали брзината за пренос на податоци на download/upload до 5Mbps/1Mbps.

13. Vip Combo 3 тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија преку кабелска мрежа

Тарифните модели Vip Combo 3 S, M и L се достапни за активација заклучно до 26.03.2018 година.

Vip Combo 3		Vip Combo 3 S	Vip Combo 3 M	Vip Combo 3 L
Месечна претплата (ден.)		999	1.299	1.699
ТВ	Број на ТВ-каналы ¹⁾	до 80	до 140	до 170

	Број на ТВ-приклучоци	1	1	2
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен ³⁾	Неограничен ³⁾	Неограничен ³⁾
	Интернет-брзина (download/upload)	30/1 Mbps	50/3 Mbps	100/5 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено

14. Vip Combo 4 тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на кабелска фиксна телефонија, интернет и телевизија и мобилна телефонија

Тарифните модели Vip Combo 4 S, M и L се достапни за активација заклучно до 26.03.2018 година.

Vip Combo 4		Vip Combo 4 S	Vip Combo 4 M	Vip Combo 4 L
Месечна претплата (ден.)		1.299	1.999	2.599
ТВ	Број на ТВ-каналите ¹⁾	до 80	до 140	до 170
	Број на ТВ-приклучоци вклучени во претплатата	1	1	2
Интернет	Вклучен сообраќај	Неограничен ³⁾	Неограничен ³⁾	Неограничен ³⁾
	Интернет-брзина (download/upload)	30/1 Mbps	50/3 Mbps	100/5 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите фиксни национални мрежи	Неограничено	Неограничено	Неограничено
Мобилни линии со смартфон	Број на мобилни линии вклучени во претплатата	1	2	2
	Тарифни модели	Vip Mobile S	Vip Mobile M	Vip Mobile L

- 1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВ-каналите, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена доколку

претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

- 2) За Vip Combo 4 корисниците достапна е услугата Интерактивна Телевизија. Условите за користење на истата се објаснети во точка 3.1.1 во актуелниот ценовник
- 3) За Услугата - пренос на податоци (интернет на фиксна локација) за која е овозможено неограничено бесплатно користење, по исполнување на условите предвидени во Посебните услови за користење, кои може да ги прочитате www.A1.mk
Операторот ќе ја намали брзината за пренос на податоци на download/upload до 5Mbps/1Mbps.

15. Попуст на месечна претплата при користење комбинирани тарифни пакети Vip Combo 4 и Vip Combo Lite 4

Пакетите Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4 претставуваат пакет услуги, комбинација на Vip Комбо 3/Vip Комбо 3 Lite пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) со кој било постпејд тарифен модел.

Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4 пакет услуги, добива соодветно попуст на претплатата за пакетот Vip Комбо 3/Комбо Lite 3 и на претплатата за избраниот тарифен модел за мобилни услуги. Кредитот/попустот за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги е во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4.

Нема ограничување во комбинациите што може да ги прави корисникот, односно корисникот може да вклучи која било тарифа за мобилна постпејд претплата во кој било од пакетите Комбо 4 XS,S, M или L или пакетите Vip Комбо Lite 4 S или M. Притоа, корисникот добива попуст на две мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Комбо 4 S и M/ Vip Комбо Lite 4 S и M или 3 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Комбо 4 L. Во случај на вклучување 3 мобилни линии во пакетот Vip Комбо 4 L, месечната претплата зависи од тарифниот модел на мобилните линии што ќе се вклучат во пакетот.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата при користење пакети за фиксни услуги (Vip Комбо 3 S, M, L или Vip Комбо Lite 3 S,M):

	Vip Combo 3 S/Vip Combo Lite 3 S	Vip Combo 3 M/Vip Combo Lite 3 M	Vip Combo 3 L
Месечна претплата на тарифни модели за фиксна, интернет и телевизија Vip Комбо 3/Vip Комбо Lite 3 (ден.)	999	1.299	1.699
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи оваа тарифа во Vip Combo 4 пакет/Vip Комбо Lite 4 (ден.)	-100	-240	-300
Месечна претплата со попуст за користење пакет Vip Комбо 4/ Vip Комбо 4 Lite (ден.)	899	1.059	1.399

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните модели од портфолиото Vip Mobile со можност за набавка на терминална опрема по субвенционирана цена

Тарифни модели	Vip Mobile S	Vip Mobile M	Vip Mobile L	Vip Mobile L+	Vip Mobile XL	Vip Mobile XXL
Месечна претплата (ден.)	449	549	749	999	1.299	2.599
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во Kombo 4/Комбо 4 Lite / Kombo 4 Vox пакет (ден.)	-49	-79	-149	-199	-199	-299
Месечна претплата доколку тарифата е дел од Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lite / Kombo 4 Vox пакет (ден.)	400	470	600	800	1.100	2.300

Овие кредити не се валидни доколку корисникот ја комбинира некоја од погоре наведените тарифи од Vip Mobile тарифното портфолио активирани во периодот од 22.11.2016 до 31.01.2017 год.

Овој попуст на месечната претплата е достапен за тарифни модели освен за Vip Mobile Promo и Vip Family Senior;Vip Family Hype;Vip Family Hero;Vip Family Hero+, кој доколку се вклучи во рамки на Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lite нема да добие дополнителен попуст на месечната претплата.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните модели од портфолиото Vip Mobile SIM NEW со SIM-картичка

Тарифни модели:	Vip Mobile S SIM NEW	Vip Mobile M SIM NEW	Vip Mobile L SIM NEW	Vip Mobile L+ SIM NEW	Vip Mobile XL SIM NEW	Vip Mobile XXL SIM NEW
Месечна претплата (ден.)	399	499	699	749	1.199	1.899
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во Vip Kombo 4/Vip Комбо Lite 4/ Kombo 4 Vox пакет (ден.)	-49	-79	-149	-149	-199	-299
Месечна претплата (само со SIM-картичка) доколку тарифата е дел од Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4 / Kombo 4 Vox пакет (ден.)	350	420	550	600	1.000	1.600

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните модели од портфолиото Vip Family со можност за набавка на терминална опрема по субвенционирана цена

Тарифни модели	Vip Family Нуре	Vip Family Hero	Vip Family Hero +	Vip Family Senior
Месечна претплата (ден.)	499	699	1,099	299
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во Комбо 4/Комбо Lite 4/Комбо 4 Вох пакет (ден.)	-50	-100	-100	-50
Месечна претплата доколку тарифата е дел од Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4/ Комбо 4 Вох пакет (ден.)	449	599	999	249

Претплатникот кој ја вклучил мобилната линија активирана на Vip Family тарифен модел во Комбо 4/Комбо Lite 4/Комбо 4 Вох пакет, не може во исто време да го користи и кредитот за намалување на месечната претплата добиен заради користење на пакетот и попустот добиен со промоцијата, односно ќе изгуби една од овие поволности.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните модели од други тарифни портфолија

Доколку месечната претплата на тарифниот модел е помеѓу:	Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4 пакет (МКД)
100 – 399 ден.	-30
400 – 599 ден.	-50
600 – 999 ден.	-75
1000 – 1499 ден.	-125
> 1500 ден.	-175

- Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата“ и таа линија сака да ја вклучи во пакетот Vip Комбо 4, истата ќе ја изгуби и ќе го добие само кредитот што следува за мобилна линија во Vip Комбо 4. Корисници на Mobile E45, Mobile E99, ONE 99 тарифни модели со месечна претплата до 100 ден., нема да добијат кредит што следува за мобилна линија во Комбо 4.
- Попуст на месечна претплата за постојни мобилни тарифи и новите Vip Mobile тарифи во пакетот Vip Комбо 4 важи за резиденцијални и бизнис корисници.
- Корисници на тарифните планови: Select без обврски, Select пакет со телефон 1, Select пакет со телефон 100, Select пакет со телефон 150, Select пакет со телефон 200, Select пакет со телефон 300, Select пакет со телефон 400, Mobile GO S, Mobile GO M, Mobile GO L, Business E45, Business E45 Plus, Business Exclusive 3 Plus, Business Exclusive 4 Plus, Business Premium 5, Business Premium 8, Business Premium 12, Business Premium 13, Business 0 Plus, Business Partner Plus, Business Zero, немаат можност да се вклучат во Комбо 4 пакет, со тоа на корисниците на овие тарифни модели не им следува кредит за намалување на месечната претплата.

- Бизнес корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата доколку таа линија ја вклучат во Vip Комбо 4, ќе го задржат овој попуст и ќе го добијат редовниот кредит за мобилна линија во Vip Комбо 4, а доколку има друг попуст, тој ќе го изгуби.
- Корисникот добива попуст на најмногу 2 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Комбо 4 S или M или 3 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Комбо 4 L. Минимален број на вклучени линии во секој од пакетите Vip Комбо 4 е една.

Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во пакетот Vip Комбо 4, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со активирање на пакетот Vip Комбо 4, при што за услугите што претплатникот ќе продолжи да ги користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен модел без попуст согласно со официјалниот Ценовник објавен на интернет-страницата www.A1.mk

Цени за услуги на фиксната телефонија

Национални разговори (кон сите фиксни мрежи)*	0,9 ден./мин.
Разговори кон сопствена мобилна мрежа	7,9 ден./мин.
Разговори кон други национални мобилни мрежи	7,9 ден./мин.
Повик кон телефонскиот број 188	40 ден./повик
Повик кон телефонскиот број 1188	се наплаќа според актуелниот ценовник
Повик кон телефонски броеви 089 XXX XXX	1,06 ден./мин.
Повик кон телефонски броеви 0800 XXX XXX	Бесплатно
196 - Информации за состојбата на јавните патишта	1,06 ден./мин.
185 - Точно време	3 ден./мин.
197 - Царинска управа на Македонија	Бесплатно
198 - Управа за јавни приходи	Бесплатно
199 - Министерство за внатрешни работи	Бесплатно
190 - Контакт центар на АЕК	Бесплатно
192 - Полиција	Бесплатно
193 - Противпожарна служба	Бесплатно
194 - Брза помош	Бесплатно
195 - Центар за управување со кризи	Бесплатно

* Цената се однесува само на тарифни модели со една или две услуги што вклучуваат фиксна линија.

Интервал на тарифирање - 60/60 секунди

16. Vip Combo Box 2

Тарифниот модел Vip Combo Box 2 беше достапен за активација почнувајќи од 17.05.2017 заклучно до 27.09.2017 година.

Vip Combo Box 2 тарифниот модел беше достапен за активација за физички и правни лица, со потпишување на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Тарифниот модел Vip Combo Box 2 обезбедува услуги на фиксна локација и тоа интернет и фиксна телефонија. Услугите интернет и фиксна телефонија се обезбедуваат преку Combo Box уредот. Опремата е во сопственост на Операторот и му е дадена на користење на претплатниците на Vip Combo Box тарифите за време на траење на претплатничкиот договор.

Услугите интернет и фиксна телефонија преку Combo Box уредот се наменети за користење на фиксна локација наведена од корисникот при активација на тарифниот модел. Доколку корисникот ја промени локацијата наведена при активација на тарифниот модел, Операторот има право да го ограничи пристапот до овие услуги. Операторот има право да одбие склучување на претплатнички договор заради ограниченост на капацитетот на мрежата на посочената локација, како и заради немање на техничка можност.

Доколку Претплатникот не бил задоволен од мрежното покривање на локацијата при користењето на овие услуги, истиот имал право да го раскине претплатничкиот договор за услугите обезбедени преку тарифните модели Vip Combo Box во рок од 10 дена од датумот на негово склучување без плаќање на договорни пенали. Во овој случај, претплатникот има обврска да плати пропорционален дел од месечната претплата, сите евентуални надоместоци за искористени услуги кои не се вклучени во месечна претплата, како и да ја врати опремата која му била дадена на користење при склучувањето на договорот.

Тарифни модели:	Vip Combo Box 2
Месечна претплата со ДДВ	499 денари
Вклучен Интернет сообраќај	50GB
Вклучени разговори	/

По искористување на вклучениот интернет сообраќај од 50GB во рамки на тарифниот модел, брзината на интернет сообраќајот се намалува на 2/1 Mbps. Цената на повикот во рамки на фиксната телефонија изнесува 0,9 ден./мин кон сите фиксни национални мрежи.

Согласно со промените тарифниот модел Vip Combo Box 3 за сите активации заклучно со 27.09.2017 вклучува 50 GB интернет сообраќај.

17. Vip Combo - Постојни тарифни пакети за комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и услуги на фиксна локација

Посебни промотивни услови за склучени претплатнички договори со период на важење на договорна обврска од 24 месеци

	Vip Combo S	Vip Combo M	Vip Combo L
Промотивна претплата во првите 6 месеци ¹⁾	/	1.699	2.399
Месечна претплата (во денари) ²⁾	1.699	2.399	2.999
Фиксни услуги			
ТВ	До 80 ТВ-каналы ³⁾	До 140 ТВ-каналы ³⁾	До 170 ТВ-каналы ³⁾
Интернет	Неограничено До 30/2 Mbps	Неограничено До 50/3 Mbps	Неограничено До 150/5 Mbps
Фиксна телефонија	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа
Број на ТВ-приклучоци	1	2	3
Број на претплатнички мобилни линии во тарифа Vip Free+ Special+	1	2	3
Вклучени минути за мобилни линии	Неограничено кон сите национални мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи
SMS	Неограничено кон сите национални мрежи 50 кон меѓународни мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи 50 кон меѓународни мрежи	Неограничено кон сите национални мрежи 50 кон меѓународни мрежи
Мобилен интернет	2GB	2GB	2GB

¹⁾ Оваа понуда е промотивна и е со ограничено времетраење. Промотивната цена важи само за склучени нови претплатнички договори или за обнова на претплатнички договори во периодот по 15.4.2016 година.

²⁾ Претплата по истек на промотивниот период.

³⁾ Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВ-каналы, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Попуст на месечна претплата при користење комбинирани тарифни пакети

Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за пакет услуги што се обезбедуваат на фиксна локација и истовремено склучи или обнови претплатнички договор за услуги од мобилната телефонија што не се активирани во тарифниот модел Vip Free+ Special+ или Vip Free Special, во тој случај на претплатникот му следува попуст за пакетот услуги што се обезбедуваат на фиксна локација и за избраниот тарифен модел од мобилната телефонија како што е наведено подолу.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата на фиксните услуги

	Vip Combo fix S	Vip Combo fix M	Vip Combo fix L
Регуларна претплата	1.199 ден.	1.499 ден.	1.999 ден.
Кредит на претплата	-130 ден.	-220 ден.	-470 ден.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата на мобилните линии вклучени во Combo пакет

Износ на месечна претплата	Попуст во денари (месечно)
0-399	-30
400-599	-50
600-999	-75
1.000-1.499	-125
>1.500	-175

Сите попусти ќе бидат изразени во форма на кредит, односно намалување на месечната сметка што ќе ја добива претплатникот за користење на услугите.

Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во тарифниот пакет за комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и пакет услуги на фиксна локација, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со активирање на пакетот, при што за услугите што претплатникот ќе продолжи да ги користи, ќе се применуваат цените на услугите согласно со официјалниот Ценовник објавен на интернет-страницата www.A1.mk

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните модели од портфолиото Vip Mobile со SIM-картичка

Тарифни модели:	Vip Mobile S SIM	Vip Mobile M SIM	Vip Mobile L SIM	Vip Mobile L+ SIM	Vip Mobile XL SIM	Vip Mobile XXL SIM
Месечна претплата (ден.)	349	449	599	749	999	1.899
Кредит за кој се намалува месечната претплата доколку корисникот ја вклучи претплатата во Vip Kombo 4/Vip Комбо Lite 4/ Vip Комбо 4 Box пакет (ден.)	-49	-79	-149	-199	-199	-299
Месечна претплата (само со SIM-картичка) доколку тарифата е дел од Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4/ Vip Комбо 4 Box пакет (ден.)	300	370	450	550	800	1.600

18. Vip Connect Duo TV

Тарифни модели:	Vip Connect Duo TV S	Vip Connect Duo TV M
Месечна претплата (во денари)	449	699
Фиксни услуги		
ТВ ⁽³⁾	До 60 ТВ-каналы ¹⁾	До 90 ТВ-каналы ¹⁾
Дополнителни вклучени пакети		HD Mini Sport
Фиксна телефонија	Фиксна линија без вклучени бесплатни минути	Фиксна линија без вклучени бесплатни минути
Број на ТВ-приклучоци	1	1

Месечната претплата за означените ТВ-каналы со (3) е пресметана во рамките на избраниот тарифен модел утврден во Претплатничкиот договор. За следењето на сите други ТВ-каналы, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, којашто нема да биде наплатена доколку избраниот тарифен модел е со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

19. Vip Connect Duo Net

Тарифни модели:	Vip Connect Duo Net S	Vip Connect Duo Net M	Vip Connect Duo Net L
Месечна претплата (во денари)	699	899	1.199
Фиксни услуги			
Интернет	Неограничено До 15/1 Mbps	Неограничено До 30/2 Mbps	Неограничено До 50/3 Mbps
Фиксна телефонија	Фиксна линија без вклучени бесплатни минути	Фиксна линија без вклучени бесплатни минути	Фиксна линија без вклучени бесплатни минути

20. Vip Connect Trio

Тарифни модели:	Vip Connect Trio XS	Vip Connect Trio S	Vip Connect Trio M	Vip Connect Trio L
Промотивна претплата во првите 12 месеци ¹⁾	999	799	899	999
Месечна претплата (во денари) ²⁾	999	1.199	1.499	1.999
Фиксни услуги				
ТВ	До 60 ТВ-каналы ³⁾	До 90 ТВ-каналы ³⁾	До 120 ТВ-каналы ³⁾	До 150 ТВ-каналы ³⁾
Интернет	Неограничено До 15/1 Mbps	Неограничено До 30/2 Mbps	Неограничено До 50/3 Mbps	Неограничено До 150/5 Mbps
Фиксна телефонија	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа	Неограничено кон национални фиксни мрежи Неограничено кон сопствена мобилна мрежа
Број на ТВ-приклучоци	1	1	2	3

¹⁾ Оваа понуда е промотивна и е со ограничено времетраење. Промотивната цена важи само за склучени нови претплатнички договори или за обнова на претплатнички договори во периодот од 19.2.2016.

²⁾ Претплата по истек на промотивниот период.

³⁾ Месечната претплата за означените ТВ-каналы (3) е пресметана во рамките на избраниот тарифен модел утврден во Претплатничкиот договор. За следењето на сите други ТВ-каналы, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, којашто нема да биде наплатена доколку избраниот тарифен модел е со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Промена на тарифен модел

Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата може да се направи бесплатно во кој било момент во периодот на времетраење на Претплатничкиот договор.

Миграција од тарифно портфолио со 3 услуги на фиксна локација кон тарифно портфолио со 2 услуги на фиксна локација се наплаќа 3.999 денари.

Тарифна миграција – во случај кога корисникот се префрлува од Duo кон TV Duo Net и обратно за време на договорна обврска се наплаќа 2.999 денари.

Дополнителни услуги и еднократни надоместоци

1) На барање на претплатникот, може да бидат активирани следниве дополнителни услуги на фиксна локација:

Вид дополнителна услуга	Месечна претплата (ден.)	Забелешка
Дополнителен ТВ-приклучок	99	За секој дополнителен ТВ-приклучок
A1 Fix Дополнителна фиксна линија за корисници на Vip Connect пакет	99	За дополнителна фиксна претплатничка линија важат истите

		услови согласно со Vip Connect тарифата
A1 Fix+ Дополнителна фиксна линија за корисници на Vip Connect пакет	299	За дополнителна фиксна претплатничка линија важат истите услови согласно со Vip Connect тарифата
	A1 Fix	A1 Fix+
Месечна претплата	99	299
Минути кон близу мрежата	0	Неограничено
Минути кон национални фиксни мрежи	0	Неограничено
Минути кон Vip	0	Неограничено
Минути кон други мобилни мрежи	0	0

Содржината на дополнителните ТВ-пакети е достапни на www.A1.com

3) Еднократни надоместоци за техничка имплементација

Вид еднократни надоместоци	Износ (денари)	Забелешка
Надоместок за инсталација на терминална опрема за Vip Connect Duo	2.999	Овој надоместок не се наплаќа за претплатнички договори склучени со времетраење на договорната обврска од 24 месеци
Надоместок за инсталација на терминална опрема за Vip Connect Trio	3.999	Овој надоместок не се наплаќа за претплатнички договори склучени со времетраење на договорната обврска од 24 месеци
Надоместок за деинсталација на терминална опрема	999	При деинсталација на опрема од страна на техничко лице на адресата на претплатникот
Техничка интервенција на барање на претплатникот	499	За интервенција што не претставува отстранување технички пречки и дефекти

4) Надоместоци што ги наплаќа операторот во случај претплатникот да не ја врати терминалната опрема што му е дадена на користење со реверс:

Еднократни надоместоци	Износ (ден.)
За HD-приемник	2.499
За КА-модул	2.499
За интернет-модем	2.499

5) Правните лица што склучиле Претплатнички договор за активирање Пакет-услуги на фиксна локација во комбинација со Услуги на мобилна телефонија (Combo Пакет), ќе имаат можност да ги активираат и следниве дополнителни услуги:

Вид дополнителна услуга	Месечна претплата (ден.)
Статична IP адреса	299

21. SMART портфолио – фиксна, интернет и телевизија за бизнис корисници

Ценовникот се однесува на месечната претплата за поединечните сервиси, пакетите како и цените за сообраќај и услуги по одреден сервис како соло услуга или во пакет.

Преглед на услугите - Соло услуги Фиксна линија

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА		Fix Smart S	Fix Smart XL
Месечна претплата	МКД	399	599
Фиксна телефонија		Fix Smart S	Fix Smart XL
Вклучени минути во претплатата	мин	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)* + неограничено кон сите национални фиксни мрежи
Цена на повици кон фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	1,0
Цена на повици кон мобилни мрежи	мкд/мин	5,0	5,0
Начин на тарифирање на повиците	сек	60+60	60+60

Интернет услуга

ИНТЕРНЕТ		Net Business Smart M**	Net Business Smart L
Месечна претплата	МКД	699	899
Интернет сообраќај		Net Smart S /Net Business Smart S	Net Smart L/ Net Business Smart L
Интернет сообраќај		Неограничени GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	-	до 3072Kbps/384Kbps
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 8/1 Mbps	до 10/1 Mbps

**Тарифниот модел Net Smart M не е достапен на WADSL технологија.

Забелешка: За тарифните модели Net Business Smart M и Net Business Smart L се наплатува еднократен надоместок за инсталација во износ од 1499 денари.

Пакети со две услуги - фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ		Business Smart S	Business Smart L
Месечна претплата	МКД	799	999
Фиксна телефонија		Fix Smart M bundle	Fix Smart L bundle
Вклучени минути во претплатата	Мин	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)*
Цена на повици кон национални фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	1,0
Цена на повици кон национални мобилни мрежи	мкд/мин	5,0	5,0

Начин на тарифирање на повиците	Сек	60+60	60+60
Дополнителна фиксна линија* 1 (RUO, VOIP)	мкд/месечно	99	99
Дополнителна фиксна линија* 2 (RUO)	мкд/месечно	99	99
Интернет сообраќај		Net Smart S bundle	Net Smart L bundle
Интернет сообраќај		50 GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	до 3072Kbps/384Kbps	до 3072Kbps/384Kbps
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 6/1 Mbps	до 10/1 Mbps
Цена за интернет сообраќај по надминување на бесплатниот	мкд/GB	5 (интервал на наплата 1GB + 1 GB)	-

*Дополнителни фиксни линии се достапни единствено за бизнис корисници.

Забелешка: За тарифните модели Fix/Net Business Smart S и Fix/Net Business Smart L се наплатува еднократен надоместок за инсталација во износ од 1499 денари.

Фиксна говорна + дигитална телевизија

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ТЕЛЕВИЗИЈА		Business Smart S	Business Smart XL
Месечна претплата	МКД	599	899
Фиксна телефонија		Fix Smart M bundle	Fix Smart XL bundle
Вклучени минути во претплатата	Мин	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)* + неограничено кон сите национални фиксни мрежи
Цена на повици кон национални фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	-
Цена на повици кон национални мобилни мрежи	мкд/мин	5,0	5,0
Начин на тарифирање на повиците	Сек	60+60	60+60
Дополнителна фиксна линија* 1 (RUO, VOIP)	мкд/месечно	99	99
Дополнителна фиксна линија* 2 (RUO)	мкд/месечно	99	99
BoomTV		Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle
Програмски пакет		Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет
Екстра Пакет ПЛУС	мкд/месечно	199 мкд	199 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
HBO пакет	мкд/месечно	299 мкд	299 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
Дополнителен приемник (втор)	мкд/месечно	99	99
Дополнителен приемник (трет)	мкд/месечно	99	99

*Дополнителни фиксни линии се достапни единствено за бизнис корисници

Фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија

ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА		Smart S/Business Smart S	Smart L/Business Smart L
Месечна претплата	МКД	799	1.299
Интернет сообраќај		Net Smart S bundle	Net Smart L bundle
Интернет сообраќај		50 GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	до 3072Kbps/384Kbps	до 3072Kbps/384Kbps
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 6/1 Mbps	до 10/1 Mbps
Цена за интернет сообраќај по надминување на бесплатниот	мкд/GB	5 (интервал на наплата 1GB + 1 GB)	-
BoomTV		Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle
Програмски пакет		Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет
Екстра Пакет ПЛУС	мкд/месечно	199 мкд (бесплатен во први 30 дена)	199 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
HBO пакет	мкд/месечно	299 мкд	299 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
Дополнителен приемник (втор)	мкд/месечно	99	99
Дополнителен приемник (трет)	мкд/месечно	99	99

Забелешка: За тарифниот модел Net/TV Business Smart S се наплатува еднократен надоместок за инсталација во износ од 1499 денари.

Пакети со три услуги - фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА		Business Smart S	Business Smart M	Business Smart L	Business Smart XL
Месечна претплата	МКД	899	999	1.199	1.499
Фиксна телефонија		Fix Smart S bundle	Fix Smart M bundle	Fix Smart L bundle	Fix Smart XL bundle
Вклучени минути во претплатата	мин	-	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)* + неограничено кон сите национални фиксни мрежи
Цена на повици кон фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	1,0	1,0	-

Цена на повици кон мобилни мрежи	мкд/м ин	5,0	5,0	5,0	5,0
Начин на тарифирање на повиците	Сек	60+60	60+60	60+60	60+60
Дополнителна (прва) фиксна линија (RUO, VOIP)	мкд/месечно	99	99	99	99
Дополнителна (втора) фиксна линија (RUO)	мкд/месечно	99	99	99	99
Интернет сообраќај		Net Smart S bundle	Net Smart M bundle	Net Smart L bundle	Net Smart XL bundle
Интернет сообраќај		50 GB	Неограничени GB	Неограничени GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	до 3072Kbps/384 Kbps	до 3072Kbps/384K bps	до 3072Kbps/384K bps	до 3072Kbps/384K bps
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 6/1 Mbps	до 8/1 Mbps	до 10/1 Mbps	до 12/1 Mbps
Цена за интернет сообраќај по надминување на бесплатниот	мкд/GB	5 (интервал на наплата 1GB + 1 GB)	-	-	-
BoomTV		Mini Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle
Програмски пакет		Инфо канал + Mini BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет
Екстра Пакет ПЛУС	мкд/месечно	199 мкд (бесплатен во први 30 дена)	199 мкд (бесплатен во први 3 месеци)	199 мкд (бесплатен 12 месеци)	199 мкд (бесплатен 24 месеци)
HBO пакет	мкд/месечно	299 мкд	299 мкд (бесплатен во први 3 месеци)	299 мкд (бесплатен 12 месеци)	299 мкд (бесплатен 24 месеци)
Дополнителен приемник (втор)	мкд/месечно	-	99	0	0
Дополнителен приемник (трет)	мкд/месечно	-	99	99	0

Забелешка: За тарифните модели Fix/Net/TV Business Smart S и Fix/Net/TV Business Smart M се наплатува еднократен надоместок за инсталација во износ од 1499 денари.

*Како повици кон сопствена мрежа се тарифираат повиците реализирани од корисник на било кој тарифен модел од една мрежа кон корисник на било кој тарифен модел во истата мрежа. Сите други национални повици кон корисници на други тарифни модели ќе се тарифираат како повици кон други национални мрежи согласно цените наведени погоре

Преглед на пенали

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Тип на линија/услуга/сервис (соло или како дел од пакетот)	Пенали
Fix Business Smart S	3540
Fix Business Smart XL	3540
Fix Smart L bundle	3540
Fix Smart M bundle	3540
Fix Smart S bundle	3540
Fix Smart XL bundle	3540
Net Business Smart L	3540
Net Business Smart M	3540
Net Smart L bundle	3540
Net Smart M bundle	3540
Net Smart S bundle	3540
Net Smart XL bundle	3540
Mini Boom TV Smart Bundle	3540
Boom TV Smart Bundle	3540
Additional Boom TV Smart	3540
Additional Boom TV Smart Bundle	3540
Additional Fix Smart	3540

Нивоата на тарифните модели се дефинирани во следната табела

СЕГМЕНТ	ТАРИФЕН МОДЕЛ	НИВО
FIX	Fix Business Smart S	1
NET	Net Business Smart M	
FIX/TV	FIX/TV Business Smart S	
FIX/NET	FIX/NET Business Smart S	
NET/TV	NET/TV Business Smart S	
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Business Smart S	
FIX	Fix Business Smart XL	
NET	Net Business Smart L	
FIX/TV	FIX TV Business Smart XL	
FIX/NET	FIX/NET Business Smart L	
NET/TV	NET/TV Business Smart L	2
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Business Smart M	
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Business Smart L	
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Business Smart XL	3

22. SMART портфолио – фиксна, интернет и телевизија за резидентни корисници

Ценовникот се однесува на месечната претплата за поединечните сервиси, пакетите како и цените за сообраќај и услуги по одреден сервис како соло услуга или во пакет.

Преглед на услугите

Соло услуги Фиксна линија

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА		Fix Smart S	Fix Smart XL
Месечна претплата	МКД	399	599
Фиксна телефонија		Fix Smart S	Fix Smart XL
Вклучени минути во претплатата	мин	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)* + неограничено кон сите национални фиксни мрежи
Цена на повици кон фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	1,0
Цена на повици кон мобилни мрежи	мкд/мин	5,0	5,0
Начин на тарифирање на повиците	сек	60+60	60+60

Интернет услуга

ИНТЕРНЕТ		Net Smart M **	Net Smart L
Месечна претплата	МКД	699	899
Интернет сообраќај		Net Smart S /Net Business Smart S	Net Smart L/ Net Business Smart L
Интернет сообраќај		Неограничени GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	-	до 3072Kbps/384Kbps
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 8/1 Mbps	до 10/1 Mbps

*Тарифниот модел Net Smart M не е достапен на WADSL технологија.

Пакети со две услуги Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ		Smart S	Smart L
Месечна претплата	МКД	799	999
Фиксна телефонија		Fix Smart M bundle	Fix Smart L bundle
Вклучени минути во претплатата	Мин	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)*

Цена на повици кон национални фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	1,0
Цена на повици кон национални мобилни мрежи	мкд/мин	5,0	5,0
Начин на тарифирање на повиците	Сек	60+60	60+60
Интернет сообраќај		Net Smart S bundle	Net Smart L bundle
Интернет сообраќај		50 GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	до 3072Kbps/384Kbps	до 3072Kbps/384Kbps
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 6/1 Mbps	до 10/1 Mbps
Цена за интернет сообраќај по надминување на бесплатниот	мкд/GB	5 (интервал на наплата 1GB + 1 GB)	-

Фиксна говорна + дигитална телевизија

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ТЕЛЕВИЗИЈА		Smart S	Smart XL
Месечна претплата	МКД	599	899
Фиксна телефонија		Fix Smart M bundle	Fix Smart XL bundle
Вклучени минути во претплатата	Мин	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)* + неограничено кон сите национални фиксни мрежи
Цена на повици кон национални фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	-
Цена на повици кон национални мобилни мрежи	мкд/мин	5,0	5,0
Начин на тарифирање на повиците	Сек	60+60	60+60
BoomTV		Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle
Програмски пакет		Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет
Екстра Пакет ПЛУС	мкд/месечно	199 мкд	199 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
НВО пакет	мкд/месечно	299 мкд	299 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
Дополнителен приемник (втор)	мкд/месечно	99	99
Дополнителен приемник (трет)	мкд/месечно	99	99

Фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија

ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА		Smart S	Smart L
Месечна претплата	МКД	799	1.299
Интернет сообраќај		Net Smart S bundle	Net Smart L bundle
Интернет сообраќај		50 GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	до 3072Kbps/384Kbps	до 3072Kbps/384Kbps
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 6/1 Mbps	до 10/1 Mbps
Цена за интернет сообраќај по надминување на бесплатниот BoomTV	мкд/GB	5 (интервал на наплата 1GB + 1 GB)	-
Програмски пакет		Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle
Екстра Пакет ПЛУС	мкд/месечно	Инфо канал + Основен BoomTV пакет 199 мкд (бесплатен во први 30 дена)	Инфо канал + Основен BoomTV пакет 199 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
HBO пакет	мкд/месечно	299 мкд	299 мкд (бесплатен во први 24 месеци)
Дополнителен приемник (втор)	мкд/месечно	99	99
Дополнителен приемник (трет)	мкд/месечно	99	99

Пакети со три услуги - фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА		Smart S	Smart M	Smart L	Smart XL
Месечна претплата	МКД	899	999	1.199	1.499
Фиксна телефонија		Fix Smart S bundle	Fix Smart M bundle	Fix Smart L bundle	Fix Smart XL bundle
Вклучени минути во претплатата	мин	-	Неограничен и минути кон корисници на ONE тарифни модели (фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилен и фиксна)*	Неограничени минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилен и фиксна)* + неограничено кон сите национални фиксни мрежи
Цена на повици кон фиксни мрежи	мкд/мин	1,0	1,0	1,0	-
Цена на повици кон мобилни мрежи	мкд/мин	5,0	5,0	5,0	5,0
Начин на тарифирање на повиците	Сек	60+60	60+60	60+60	60+60
Интернет сообраќај		Net Smart S bundle	Net Smart M bundle	Net Smart L bundle	Net Smart XL bundle
Интернет сообраќај		50 GB	Неограничени GB	Неограничени GB	Неограничени GB
Брзина на download/upload - WADSL	Kbps/Kbps	до 3072Kbps/384 Kbps	до 3072Kbps/384 Kbps	до 3072Kbps/384 Kbps	до 3072Kbps/384 Kbps

Брзина на download/upload - ADSL/RUO	Kbps/Kbps	до 6/1 Mbps	до 8/1 Mbps	до 10/1 Mbps	до 12/1 Mbps
Цена за интернет сообраќај по надминување на бесплатниот	мкд/GB	5 (интервал на наплата 1GB + 1 GB)	-	-	-
BoomTV		Mini Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle	Boom TV Smart Bundle
Програмски пакет		Инфо канал + Mini BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Инфо канал + Основен BoomTV пакет
Екстра Пакет ПЛУС	мкд/месечно	199 мкд (бесплатен во први 30 дена)	199 мкд (бесплатен во први 3 месеци)	199 мкд (бесплатен 12 месеци)	199 мкд (бесплатен 24 месеци)
HBO пакет	мкд/месечно	299 мкд	299 мкд (бесплатен во први 3 месеци)	299 мкд (бесплатен 12 месеци)	299 мкд (бесплатен 24 месеци)
Дополнителен приемник (втор)	мкд/месечно	-	99	0	0
Дополнителен приемник (трет)	мкд/месечно	-	99	99	1

*Како повици кон сопствена мрежа се тарифираат повиците реализирани од корисник на било кој тарифен модел од една мрежа кон корисник на било кој тарифен модел во истата мрежа. Сите други национални повици кон корисници на други тарифни модели ќе се тарифираат како повици кон други национални мрежи согласно цените наведени погоре.

Преглед на пенали

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Тип на линија/услуга/сервис (соло или како дел од пакетот)	Пенали
Fix Smart L bundle	3540
Fix Smart M bundle	3540
Fix Smart S	3540
Fix Smart S bundle	3540
Fix Smart XL	3540
Fix Smart XL bundle	3540
Net Smart L	3540
Net Smart L bundle	3540
Net Smart M bundle	3540
Net Smart M	3540
Net Smart S bundle	3540
Net Smart XL bundle	3540
Mini Boom TV Smart Bundle	3540
Boom TV Smart Bundle	3540
Additional Boom TV Smart	3540
Additional Boom TV Smart Bundle	3540
Additional Fix Smart	3540

Нивоата на тарифните модели се дефинирани во следната табела

СЕКМЕНТ	ТАРИФЕН МОДЕЛ	НИВО
FIX	Fix Smart S	1
NET	Net Smart M	
FIX/TV	FIX/TV Smart S	
FIX/NET	FIX/NET Smart S	
NET/TV	NET/TV Smart S	
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Smart S	
FIX	Fix Smart XL	2
NET	Net Smart L	
FIX/TV	FIX TV Smart XL	
FIX/NET	FIX/NET Smart L	
NET/TV	NET/TV Smart L	
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Smart M	
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Smart L	3
FIX/NET/TV	FIX/NET/TV Smart XL	

23. Fix Business

Ценовникот се однесува на цените за сообраќај кон националните мрежи и меѓународните повици на пост-пејд фиксната телефонија.

Бизнис тарифни модели

Фиксен тарифен модел за бизнис корисници		Fix Business TOTAL***	Fix Business TOTAL ISDN 2
Месечна претплата	МКД	799	1099
Вклучени минути во претплатата	мин	500 минути кон кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)**	500 минути кон кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна мрежа)
Цена за повици кон фиксни мрежи*	мкд/мин	1,2	1,2
Цена за повици кон мобилни мрежи*	мкд/мин	8,9	8,9

*Цените важат кон сите национални фиксни/мобилни мрежи во текот на целиот ден.

***За активации на тарифниот модел Fix Business TOTAL од 16.07.2013 се наплатува еднократен надоместок за инсталација на опрема во износ од 1499,00 мкд.

Дефиниции за Fix Business тарифните модели

- Месечната претплата за Fix Business тарифните модели се наплатува еден месец однапред
- Вклучените минути може да се користат во текот на целиот ден за говорни повици кон фиксната и мобилната мрежа на операторот. Вклучените минути не може да се користат за повици кон други национални фиксни и мобилни мрежи, интернационални разговори и сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). Вклучените минути за бесплатни разговори и услуги може да се користат само во тековниот месец и не може да се пренесат во следниот месец.
- Како повици/SMS во мрежата на ONE се тарифираат повиците/SMS реализирани од корисник на било кој ONE тарифен модел кон корисник на било кој ONE тарифен модел. Сите други национални повици/SMS кон корисници на други тарифни модели ќе

се тарифираат како повици кон други национални мрежи согласно цените наведени погоре.

- Во месецот на активирање/деактивирање, месечната претплата и вклучените минути за бесплатни разговори се пропорционални во однос на бројот на денови на користење на тарифниот модел.
- Сите миграции од било кој тарифен модел од пониско ниво во тарифен модел од повисоко ниво се дозволени безусловно, додека миграциите од тарифен модел од повисоко ниво во едно ниво понизок тарифен модел се дозволени еднаш во 6 месеци (по 6 платени сметки), сметано од датумот на: активација на услугата, последна обнова на договорот или последна промена на тарифен модел.
- Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот.
- Претплатникот нема право на миграција кон пониско ниво на тарифен модел во период од 24 (дваесет и четири) месеци од денот на активација/ користење на специјалната промотивна понуда.

Специјални промотивна понуда на Операторот е следна:

„Промоција кај понудите со фиксна телефонија, интернет и телевизија“

Преглед на пенали

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го имал при активација на линијата/услугата/сервисот.

Месечна претплата	Еднократен пенал за деактивација (денари)
од 0 до 1.098	3.540
од 1.099 до 1.898	7.080
од 1.899 до 2.949	14.160
2.950 +	28.320

Нивоа на тарифни планови

Ниво	Тековно портфолио	Месечна претплата
3	Fix Business TOTAL	799 мкд
4	Fix Business TOTAL ISDN 2	1099 мкд

24. Fix Postpaid S и Fix TOTAL

Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите по претплатничка линија на тарифните модели за пост-пејд фиксна телефонија Fix Postpaid S и Fix TOTAL.

Фиксни постпејд тарифен модели

Тарифен модел	Fix Postpaid S	Fix TOTAL
Цена за повици кон фиксни мрежи (денари/минута)	1,90	1,20
Цена за повици кон мобилни мрежи (денари/минута)	11,90	10,90
Месечна претплата (денари)	149	499
Вклучени бесплатни разговори кон корисници на ONE тарифни модели-мобилна и фиксна (минути)*	0	400

**Цените важат во текот на целиот ден.

Дефиниции за Fix Postpaid S и Fix Total тарифните модели

- Месечната претплата за Fix Postpaid S и Fix Total тарифните модели се наплатува еден месец однапред.
- Вклучените минути за разговори во Fix Total тарифниот модел може да се користат во текот на целиот ден за говорни повици кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна). Вклучените минути за разговори не може да се користат за повици кон останати фиксни и мобилни мрежи, интернационални разговори и сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). Вклучените минути за разговори може да се користат само во тековниот месец и не може да се пренесат во следниот месец.
- Како повици/SMS во мрежата на ONE се тарифираат повиците/SMS реализирани од корисник на било кој ONE тарифен модел кон корисник на било кој ONE тарифен модел. Сите други национални повици/SMS кон корисници на други тарифни модели ќе се тарифираат како повици кон други национални мрежи согласно цените наведени погоре.
- Во месецот на активирање/деактивирање, месечната претплата и вклучениот износ за бесплатни разговори и услуги се пропорционални во однос на бројот на денови на користење на тарифниот модел.
- Сите миграции од било кој тарифен модел од пониско ниво во тарифен модел од повисоко ниво се дозволени безусловно, додека миграциите од тарифен модел од повисоко ниво во едно ниво понизок тарифен модел се дозволени еднаш во 6 месеци (по 6 платени сметки) сметано од датумот: на активација, последна обнова или последна промена на тарифниот модел.
- Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот.
- Претплатникот нема право на миграција кон пониско ниво на тарифен модел во период од 24 (дваесет и четири) месеци од денот на активација/ користење на специјалната промотивна понуда.
Специјални промотивна понуда на Операторот е следна:
„Промоција кај понудите со фиксна телефонија, интернет и телевизија“.

Преглед на пенали

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го имал при активација/обнова на линијата/услугата/сервисот.

Месечна претплата	Еднократен пенал за деактивација (денари)
од 0 до 1.098	3.540
од 1.099 до 1.898	7.080
од 1.899 до 2.949	14.160
2.950 +	28.320

Нивоа на тарифни планови

Ниво	Тековно портфолио	Месечна претплата
1	Fix Postpaid S	149 мкд
2	Fix TOTAL	499 мкд

25. Постпејд Бизнис пакети со услуги

Ценовникот се однесува на месечната претплата за пакетите и цените за сообраќај на линиите кои се дел од пакетите

Преглед на пакет со две услуги

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ		Fix/Net Business PROMO
Месечна претплата	МКД	999
Фиксна телефонија		
Вклучени минути во претплатата	мин	неограничени разговори кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)*
Цена на повици кон национални фиксни мрежи	мкд/мин	1,2
Цена на повици кон национални мобилни мрежи	мкд/мин	6,9
Начин на тарифирање на повиците	сек	60+60
Интернет сообраќај		Неограничено
Брзина за download/upload	Kbps	до 12.288 Kbps / 1.024 Kbps

Преглед на пенали

Пакети со две услуги	Месечна претплата [денари]	Тарифни модели во рамки на пакетот	Еднократна договорна казна по услуга [денари]	Вкупна еднократна договорна казна [денари]
Fix/Net Business Promo	999	Fix PROMO Business Bundle	3.540	7.080
		Net PROMO Business Bundle	3.540	

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Еднократната договорна казна за корисниците на дополнителна фиксна линија изнесува 0 денари.

Нивоа на тарифни модел

Ниво	Тековно портфолио	Месечна претплата
3	Fix/Net Business Promo	999 мкд

26. Промотивни Постпејд Резидентни пакети со услуги

Ценовникот се однесува на месечната претплата за пакетите и цените за сообраќај на линиите кои се дел од пакетите.

Преглед на пакети

Пакети со две услуги

Резидентните корисници можат да изберат да користат еден од следниве пакети со две услуги:

Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ	Fix/Net PROMO
Месечна претплата (МКД)	799 денари
Фиксна линија	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
Интернет за дома	неограничени разговори кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	неограничен интернет
	до 10240 Kbps/ 1024 Kbps

Пакети со три услуги

Резидентните корисници можат да го изберат следниот пакет со три услуги:

Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА	Fix/Net/TV PROMO
Месечна претплата (МКД)	999 денари
Фиксната линија	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
ВоомТВ дигитална телевизија	неограничени разговори кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)
Екстра Пакет Плус	Два бесплатни приемници на користење- Инфо канал + Основен VoomTV пакет
Интернет за дома	149 ден. по пакет на услуги (бесплатен во први 30 дена)
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	неограничен интернет
	до 10240 Kbps/ 1024 Kbps

Преглед на пенали

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Пакети со две услуги	Месечна претплата [денари]	Тарифни модели во рамки на пакетот	Еднократна договорна казна по услуга [денари]	Вкупна еднократна договорна казна [денари]
Fix/Net Promo	799	Fix PROMO Bundle	3.540	7.080
		Net PROMO Bundle	3.540	

Пакети со три услуги	Месечна претплата [денари]	Тарифни модели во рамки на пакетот	Еднократна договорна казна по услуга [денари]	Вкупна еднократна договорна казна [денари]
Fix/Net/TV Promo	999	Fix PROMO Bundle	3.540	11.479
		Net PROMO Bundle	3.540	
		Boom TV Bundle	4.399	

Нивоа на тарифни модели

Ниво	Пакети со две услуги (Тековно портфолио)	Месечна претплата
2	Fix/Net Promo	799 мкд

Ниво	Пакети со три услуги (Тековно портфолио)	Месечна претплата
2	Fix/Net/TV Promo	999 мкд

Постпејд резидентни пакети со услуги

Ценовникот се однесува на месечната претплата за пакетите и цените за сообраќај на линиите кои се дел од пакетите.

Пакети со две услуги

Резидентните корисници можат да изберат да користат еден од следниве пакети со две услуги:

Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет

Фиксна телефонија + Интернет	Fix/Net TOTAL S	Fix/Net TOTAL M
Месечна претплата (МКД)	599 денари	799 денари
Фиксна линија	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
	/	400 минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна)**
Интернет за дома	10 GB интернет	400 GB интернет
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	до 4096 Kbps/ 768 Kbps	до 6144 Kbps/ 768 Kbps

*Интервал на тарифирање - 60/60 секунди

*постоечкиот пакет со две услуги Fix/Net TOTAL, од септември 2012 е преименуван од во Fix/Net TOTAL M, без менување на условите на пакетот/тарифниот модел

Фиксна телефонија + Интернет	Fix/Net TOTAL L
Месечна претплата (МКД)	1099 денари
Фиксна линија	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
	6,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
	/
Интернет за дома	500 GB интернет
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	до 8192 Kbps/ 768 Kbps

Фиксна говорна + дигитална телевизија

Фиксна телефонија + Телевизија	Fix/TV TOTAL
Месечна претплата (МКД)	699 денари
Фиксна линија	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
	400 минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна) **
BoomTV дигитална телевизија	Бесплатен приемник на користење - Инфо канал + Основен BoomTV пакет

Пакети со три услуги

Резидентните корисници можат да го изберат следните пакети со три услуги:

Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија

Фиксна телефонија + Телевизија + Интернет	Fix/Net/TV TOTAL S	Fix/Net/TV TOTAL M
Месечна претплата (МКД)	799 денари	999 денари
Фиксната линија	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
	/	400 минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна) **
BoomTV дигитална телевизија	Бесплатен приемник на користење- Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Бесплатен приемник на користење- Basic Инфо канал + Основен BoomTV пакет
Интернет за дома	10 GB интернет	400 GB интернет
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	до 4096 Kbps/ 768 Kbps	до 6144 Kbps/ 768 Kbps

*постоечкиот пакет со три услуги Fix/Net/TV TOTAL, од септември 2012 е преименуван од во Fix/Net/TV TOTAL M, без менување на условите на пакетот/тарифниот модел.

Фиксна телефонија + Телевизија + Интернет	Fix/Net/TV TOTAL L	Fix/Net/TV TOTAL XL
Месечна претплата (МКД)	1499 денари	1999 денари
Фиксната линија	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи	1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи	10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
	400 минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна) ** + 400минути кон други фиксни мрежи	400 минути кон корисници на ONE тарифни модели (мобилна и фиксна) ** + 400минути кон други фиксни мрежи + 100 минути кон други мобилни мрежи

BoomTV дигитална телевизија	Бесплатен прв и втор применик на користење, 99 мкд трет применик - Инфо канал + Основен BoomTV пакет	Бесплатни три приемника на користење- Инфо канал + Основен BoomTV пакет
Пакет Плус*	0 мкд (бесплатно)	0 мкд (бесплатно)
Екстра Пакет Плус	0 мкд (бесплатно)	0 мкд (бесплатно)
Интернет за дома	400 GB интернет	1000 GB интернет
Брзина на download/upload - ADSL/RUO	до 8192 Kbps/ 768 Kbps	до 10240 Kbps/ 768 Kbps

Преглед на пенали

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Пакети со две услуги	Месечна претплата [денари]	Тарифни модели во рамки на пакетот	Еднократна договорна казна по услуга [денари]	Вкупна еднократна договорна казна [денари]
Fix/Net TOTAL S	599	Fix Postpaid Bundle M	3.540	7.080
		Net 10GB Bundle	3.540	
Fix/Net TOTAL M	799	Fix TOTAL M Bundle	3.540	7.080
		Net TOTAL M Bundle	3.540	
Fix/Net TOTAL L	1.099	Fix business TOTAL L Bundle	3.540	7.080
		Net business TOTAL L bundle	3.540	

Fix/TV TOTAL	699	Fix TOTAL M Bundle	3.540	7.939
		Boom TV Bundle	4.399	

Пакети со три услуги	Месечна претплата [денари]	Тарифни модели во рамки на пакетот	Еднократна договорна казна по услуга [денари]	Вкупна еднократна договорна казна [денари]
Fix/Net/TV TOTAL S	799	Fix Postpaid Bundle M	3.540	11.479
		Net 10GB Bundle	3.540	
		Boom TV Bundle	4.399	
Fix/Net/TV TOTAL M	999	Fix TOTAL M Bundle	3.540	11.479
		Net TOTAL M Bundle	3.540	
		Boom TV Bundle	4.399	
Fix/Net/TV TOTAL L	1499	Fix TOTAL L Bundle	3.540	11.479
		Net TOTAL L Bundle	3.540	
		Boom TV Bundle	4.399	
Fix/Net/TV TOTAL XL	1999	Fix TOTAL XL Bundle	3.540	11.479
		Net TOTAL XL Bundle	3.540	
		Boom TV Bundle	4.399	

Ниво на тарифни планови

Ниво	Пакети со две услуги (Тековно портфолио)	Месечна претплата
1	Fix/Net TOTAL S	599 мкд
2	Fix/Net TOTAL M	799 мкд
3	Fix/Net TOTAL L	1099 мкд
1	Fix/TV TOTAL	699 мкд

Ниво	Пакети со три услуги (Тековно портфолио)	Месечна претплата
1	Fix/Net/TV TOTAL S	799 мкд
2	Fix/Net/TV TOTAL M	999 мкд
3	Fix/Net/TV TOTAL L	1499 мкд
4	Fix/Net/TV TOTAL XL	1999 мкд

27. Vizioo тарифни модели

Тарифни модели за услуги на фиксна локација	Старт	Смарт	Екстра	Премиум	NET10+ATB	NET20+ATB	NET50+ATB	ДТВ	ДТВ Плус											
Месечна претплата 24 месеци (денари)	999	1.199	1.499	1.999	699	899	1.299	499	599											
Месечна претплата 12 месеци (денари)	1.199	1.599	1.999	2.599	849	1.149	1.899	549	749											
Еднократен надомест за почетно приклучување (денари) ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Фиксна телефонија - вклучен сообраќај во месечна претплата ²⁾																				
Повици во сопствена мобилна мрежа ³⁾ (минути)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Повици во сопствена фиксна мрежа ³⁾ (минути)	неогран.	неогран.	неогран.	неогран.	-	-	-	-	-											
Повици кон други оператори на национални мобилни мрежи (минути)	0	100	150	200	-	-	-	-	-											
Повици кон други оператори на национални фиксни мрежи (минути)	0	250	400	600	-	-	-	-	-											
Цени по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата																				
Повици во сопствена мобилна мрежа ³⁾ (ден/мин.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Повици во сопствена фиксна мрежа ³⁾ (минути)	0	0	0	0	-	-	-	-	-											
Повици кон други национални мобилни мрежи (ден/мин.)	8,14	8,14	8,14	8,14	-	-	-	-	-											
Повици кон други национални фиксни мрежи (ден/мин.)	1,06	1,06	1,06	1,06	-	-	-	-	-											
Интервал на тарифирање Говорни повици (во секунди)	60	60	60	60	-	-	-	-	-											
Широкопојасен интернет (за наведените тарифни модели оваа услуга е обезбедена преку CABLE/FTTC технологија)																				
Вклучен интернет сообраќај	неогран.	неогран.	неогран.	неогран.	неогран.	неогран.	неогран.	-	-											
Брзина на интернет сообраќај (до Mbps upload/download)	15/1	30/2	50/3	150/5	10/1	20/2	50/3	-	-											
Цена за интернет сообр. по надминување на количина вклучена во претплата (ГБ/ден)	0	0	0	0	0	0	0	-	-											
Телевизиска услуга																				
Број на телевизиски канали вклучени во пакетот ⁴⁾	3	3	3	3	-	-	-	3	3											
Други Услуги																				
Контакт центар (077 1234)	бесплатно																			
Повици кон бројот 1188	се наплаќа според актуелниот ценовник																			
Повици кон итни служби (192, 193, 194, 195) и услуги од општествено значење (190, 197, 198 и 199)	бесплатно																			
Договорни пенали																				
Максимален износ (МКД) ⁵⁾																				
1) За предвремено раскинување на договор со задолжително минимално времетраење од 12/24 м.	12м	24м	12м	24м	12м	24м	12м	24м	12м	24м	12м	24м	12м	24м	12м	24м	12м	24м	12м	24м
	143.88	23.976	19.188	28.776	23.988	35.976	31.188	47.976	10.188	16.776	13.788	21.576	22.788	31.176	6.588	11.976	8.988	14.376		
Фиксен износ (МКД) ⁶⁾																				
2) За искористена бенефиција - набавка на терминална опрема по повластена цена од Операторот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надоместоци за невратена или оштетена терминална опрема																				
Доколку Претплатникот не врати или оштети терминална опрема која останува во сопственост на Операторот во текот на целото времетраење на Договорот, должен е на Операторот да ги плати следните надоместоци:																				

HD-приемник: 3.999	KA-модул: 1.499	Интернет-модем: 4.000/ 6.000	Далечински управувач: 200
Надоместоци за дополнителни услуги			
Дополнителен програмски пакет - основни ТВ канали: 24 МКД еднократно ⁷⁾			

Цени за разговори за стари blizoo тарифни модели:

Опис	Цена со ДДВ
Локални разговори (кон сите фиксни мрежи)	1,06 ден./мин
Национални разговори (кон сите фиксни мрежи)	1,06 ден./мин
Разговори кон мобилни мрежи	8,14 ден./мин
Повик кон телефонски број 188	40 ден./повик
Повик кон телефонски број 1188	се наплаќа според актуелниот ценовник
Повик кон телефонски броеви 089 xxx xxx	1,06 ден./мин
196 - Информации за состојба на јавните патишта	1,06 ден./мин
185 - Информации за состојба на јавните патишта	3 ден./мин
Втор телефонски број	90 ден.
Идентификација на број	0

Цени за мирување на претплата за стари blizoo тарифни модели:

Опис	Цена со ДДВ
Мирување - дигитални услуги	100 ден. (1 месец)
Мирување - дигитални услуги	150 ден.(2 месеци)
Мирување - дигитални услуги	200 ден.(3 месеци)
Мирување - аналогна ТВ и дигитални услуги	150 ден.(1 месец)
Мирување - аналогна ТВ и дигитални услуги	200 ден.(2 месеци)
Мирување - аналогна ТВ и дигитални услуги	250 ден.(3 месеци)